



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-АКТ-02

Рок: 10 МАЈ 2016 г., 16:00ч.

**ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ (бр. 2)
пристигнати до 5.5.2016 г.**



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕГУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

Во продолжение се дадени втората група прашања и одговори во врска со вториот повик за акциски грантови бр. ЦМ-АКТ-02, поставени до линијата за поддршка на Цивика мобилитас до 5.5.2016 г.

Прашање	Одговор
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ	
3.1. Актери	
1) Дали може партнерот да ни биде од друг регион?	Може, нема ограничување. Сепак при разгледувањето на вашата пријава при оценка на релевантноста се зема предвид дали имате релевантно географско искуство поточно релевантно искуство во регионот/те каде ќе се спроведува акцијата.
2) Дали здруженијата кои се членови на федерацијата може да се јават како партнери ако е носител на проектот федерација на органски производители?	Критериумите за подобност на актерите се наведени во делот 3.1 Актери од Водичот за апликантите на страница 7.
3) Кои се шансите на нови организации? Немаме заедничко искуство, како поединци, претходно искуство имаме како учесници во проекти? Дали да го наведеме?	Критериумите за подобност на актерите се наведени во делот 3.1 Актери од Водичот за апликантите на страница 7. Описот на апликантот, вклучително капацитетот и искуството се наведува во дел 1.1. Апликант.
4) Дали ќе претставува хендикеп доколку партнерите или соработниците ги избереме после добивањето на грант? Инаку со дел од потенцијални партнери имаме позитивни контакти, но сепак сакаме да имаме поцелосен географски, секторски и тематски опсег на истите.	Критериумите за подобност на актерите се објаснети во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите на страница 7. Поточно одговорот на вашето пршање во однос на партнерите го има во дел 3.1.2. Партнери : Партнерот/ите учествуваат во <u>креирање и спроведување</u> на акцијата и нивните трошоци се подобни на истиот начин како и оние на апликантот. Апликантот и партнерот/ите мора да <u>потпишат и достават изјава за партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој повик</u> . Ова значи дека партнерите <u>не може</u> да се изберат по поднесувањето на пријавата или пак добивањето грант. Во однос на соработниците, објаснување е дадено во дел 3.1.3. и истите, доколку ги имате, треба да ги наведете во пријавата во делот 1.3. Во текот на спроведувањето на акцијата исто така може да се вклучат и други соработници.
5) Ве молам за информација дали ние како научноистражувачки институт можеме да аплицираме?	Да, доколку сте регистрирани според Законот за научноистражувачка дејност. Односно, согласно критериумите за подобност на актерите, објаснети во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите на страница 7.
6) Министерството за Култура кое е надлежно за издавање на лиценца за работа на двете организации за колективно управување со авторското и сродните права (xxxxx и xxxxx), ја одзема лиценцата на нашето здружение. Во процедура сме на барање на нова лиценца па прашањето ми е дали можеме да аплицираме за грант?	Подобни сте да аплицирате како апликант или партнер доколку во моментот на аплицирање сте регистрирани согласно критериумите за подобност на актерите, објаснети во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите на страница 7. Имајте предвид дека во прилог на пријавата, мора да поднесете и доказ за правниот статус на апликантот и партнерите (доколку ги има), поточно тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија, која не е постара од шест месеци.
3.3. Акции	
7) Децентрализација- и кои од активностите во проектот се подобни во смисла на неа односно како активности за подобрување на истата?	Во делот 3.3. Акции од Водичот за апликантите на страница 8 се опишани типовите активности кои треба да ги вклучуваат акциите на апликантите. Во делот 2.2. Приоритети од Водичот за апликантите на страница 6 се наведени 3 приоритети за постигнување на побалансирана група на акциски грантисти.

<p>8) Проектот со кој сакаме да учествуваме вклучува голем број на студенти како таргет група и опфаќа активности насочени кон унапредување на потенцијалот на студентите преку неформалното образование во рамки на високото образование.</p> <p>Сепак, не сме сигурни дали ваквата активност е во согласност со критериумите за подобност (поточно типовите на акции и активности кои се препорачуваат/очекуваат со овој повик). Поради ова, ве замолуваме доколку сте во можност да ни дадете појаснување или насока околу тоа дали со овој проект сме подобни за да аплицираме на овој повик.</p>	<p>Во делот 2.1. Цели и резултати од Водичот за апликантите на страница 5 се дадени целите и резултатите кон кои треба да придонесат предложените акции.</p> <p>Во делот 3.3. Акции од Водичот за апликантите на страница 8 се опишани типовите активности кои треба да ги вклучуваат акциите на апликантите.</p> <p>Во делот 2.2. Приоритети од Водичот за апликантите на страница 6 се наведени 3 приоритети за постигнување на побалансирана група на акциски грантисти.</p>
3.4. Трошоци	
<p>9) Колку може да биде флексибилен буџетот на партнерот?</p>	<p>Апликантот и партнерот(ите) во процесот на подготовка на пријавата сами решаваат за распределбата на активностите и буџетот и нивниот сооднос.</p> <p>Кон пријавата, апликантот и партнерот/ите мора ги достават и прилог 1. Профил на партнерот(ите) и прилог 2. Изјава за партнерство, како и сите други прилози.</p> <p>Цивика мобилитас склучува договор само со апликантот и средствата од грантот се префрлаат кај апликантот.</p>
<p>10) Каде ќе ги ставиме трошоците за еднократно ангажирање лица-соработници кои се врзани со активноста а не се дел од тимот?</p>	<p>Во директни трошоци.</p>
<p>11) Дали е задолжително учество на апликантот со негови финансиски средства?</p>	<p>За овој повик се препорачува кофинансирање, но истото <u>не е задолжително</u>, тоа е наведено во делот 2.4 Кофинансирање од Водичот за апликантите на страна 6.</p>
<p>12) Дали учеството треба да е со пари или може и во други форми изразени во пари?</p>	<p>За овој повик се препорачува кофинансирање, но истото <u>не е задолжително</u>, тоа е наведено во делот 2.4 Кофинансирање од Водичот за апликантите на страна 6. Доколку има кофинансирање, истото треба да е во финансиски средства.</p>
<p>13) Дали , освен лицето за коешто организацијата проценила дека треба да биде професионално ангажиран преку пресметана бруто плата во тек на проектот, може хонорарно да се ангажира друго, веќе вработено лице кому карактерот на неговото работно место му овозможува ангажирање во имплементација на проектот?Во нашата организација има таква специфика во однос на персоналот</p>	<p>Организациите добитници на грант се одговорни за ангажирање на персоналот кој ќе биде одговорен за спроведување на предложената акција. Организацијата е одговорна за нејзиниот персонал и да осигури дека персоналот ги почитува законите. Во случај на нови вработувања, процесот на ангажирање треба да биде заснован на принципите на транспарентност и еднакви можности. Цивика мобилитас ги охрабрува и поттикнува организациите добитници на грант да склучат пишани договори за работа на персоналот, во согласност со законските прописи за работни односи.</p>
4. ПРИЈАВА	
4.1. Образец за пријава	
<p>14) може ли мало објаснување што значи ЦЕЛНА ВРЕДНОСТ во логичката рамка ?</p>	<p>Вредност на показателот која сакате да ја постигнете. На пример „Зголемен број на информирани/активни корисници за некое прашање/тема/услуга. Почетна вредност (на почеток од акцијата): 15; Целна вредност (на крај од акцијата): 35“ или истото може да се формулира доколку немате податоци за почетната вредност „Минимум 35 информирани/активни корисници на xxxxx“.</p> <p>Пример од логичката рамка на Цивика мобилитас: „Учеството на жените како лидери во граѓански организации е подобро. Почетна вредност: 57,0 (2006); Целна вредност: 58,7 (2018)“. За</p>

	повеќе примери, погледнете го прилогот на Водичот за апликантите: Логичка рамка на Цивика мобилитас.
15) Ве молиме да дообјасните нешто повеќе за Преглед на оперативниот капацитет на апликантот: Дали тука спаѓа графата РЕЛЕВАНТНО ИСКУСТВО:?	Преглед на оперативниот капацитет на апликантот се однесува на делот 1.1.3 КАПАЦИТЕТ и со закосени букви е дадено следното упатство „...Апликантот исто така може да даде наративен опис на неговиот капацитет, пр. главни извори на финансирање во одредена година, итн. <u>Опишете го оперативниот капацитет на апликантот, како неговата внатрешна структура и системите, како и други ресурси.</u>] Релевантното искуство на апликантот за раководење и спроведување акции се наведува во дел 1.1.4. Релевантно искуство.
16) Дали може да вметнеме наши прилози кои го дообјаснуваат проектот?	Не. Во случај да испратите, истите нема да бидат земени предвид при оценката.

<http://civicamobilitas.mk/>
<https://www.facebook.com/civicamobilitas>